



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 27

Скопје, понеделник 26 декември 1949 г.

Год. V

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НР Македонија“ Пошт. фах 51. Скопје. Ракописите не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрација 696.

Овој број чини 4 динари. Преплата за една година наноси 250 дин., за едно полугодие 125 дин. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ. Централа за НРМ — Скопје 8.901,812

247

Врз основа на член 73 точка 4 од Уставот на НРМ и на чл. 11 од Законот за изборот и работењето на привремените обласни народни одбори и за пренесувањето надлежности на обласните народни одбори, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија го донесува следниот

УКАЗ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ЗАКОНИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ШТО СЕ ПРЕНЕСУВААТ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ОБЛАСНИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ

I. Во надлежност на обласните народни одбори се пренесуваат следните работи по законите на Народна Република Македонија и тоа:

1) По Законот за доброволните противопожарни друштва:

предвидувањето на кредити за оснивање на нови и потпомагање на веќе организирани доброволни противопожарни друштва, како и за стручно оспособување на членовите на доброволните противопожарни единици (чл. 43);

2) По Законот за музеите:

вршењето на општ надзор на музеите од локално значење покрај надзорот што го врши Министерството за наука и култура на НРМ и давањето напатствија за стручната работа на тие музеи во оквир на напатствија од истото Министерство (чл. 4 ст. 3);

3) По Законот за седумгодишното основно школување: оснивањето и укинувањето на седумгодишни основни училишта и опфативањето на нивното селиште и подрачје по предлог од околските односно градските народни одбори а по претходна согласност со Министерот на просветата (чл. 3) вршењето надзор над седумгодишните основни училишта покрај надзорот што го врши Министерство на просветата односно извршниот одбор на околинскиот (градскиот) народен одбор (чл. 6);

4) По Законот за ловот:

вршењето на општ надзор над извошувањето на прописите за ловот и планот на ловот, покрај надзорот што го врши Министерот на шумарството (чл. 3 ст. 1);

одредувањето на бројот и површините на ловиштата од локално значење (чл. 4 ст. 4);

забранувањето да се убиваат мачки за одредено време во случај кога полските глупци се намножат во голема мерка, по предлог од извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор (чл. 14 ст. 3);

одредувањето на награди за укинување на поелини вилкови незачитена дивина, покрај Министерот на шумарството (чл. 16);

образувањето на државни ловишта од локално значење (чл. 25 ст. 3);

вошењето надзор над стручната работа на ловачките друштва покрај надзорот што го врши извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор (чл. 30 ст. 4),

давањето одобрение за образување ловишта на ловачки друштва и за промена на нивните граници, освен ако ловиштето опфаќа и земјиште на шумски или земјоделски стопанства од републиканско значење (чл. 35 ст. 2),

доделувањето ловишта на ловачки друштва за одгледување на дивина и за вршење на лов, освен ако ловиштето опфаќа и земјиште на шумско или земјоделско стопанство од републиканско значење (чл. 36 ст. 2);

забранувањето на поединечно ловење на зајци, полски јаребици и камењарки, и одредувањето таа дивина да смее да се лови само во заеднички ловови (чл. 37 ст. 1)

5) По Законот за државните службеници на Народна Република Македонија:

донесувањето решенија за службеничките односи на службениците на работа во обласните народни одбори и во нивните установи и претпријатија во смисол на чл. 10 и чл. 12 ст. 1.

давањето претходна согласност за донесување решенија за службеничките односи на службениците од втора врста од административната струка на работа во подоредените народни одбори и во нивните установи и претпријатија во смисла на чл. 10 ст. 2 и чл. 12 ст. 1, последна реченица,

давањето овластение на претседателот, секретарот или поверениците на обласниот народен одбор да донесуваат решенија за службеничките односи на службениците од трета и четврта врста во смисла на чл. 11.

II. Се става во надлежност на обласните народни одбори образувањето на дисциплински суд при тие одбори за службениците на обласните народни одбори и на нивните установи и претпријатија (чл. 52 ст. 1 од Законот за државните службеници на НРМ).

III. Во надлежност на дисциплинските судови при обласните народни одбори се пренесува постапката во втор степен во дисциплинските предмети за кои во прв степен биле надлежни да одлучуваат дисциплинските судови при околинските народни одбори односно при народните одбори на градовите одделени од составот на околинјата (чл. 53 ст. 1 од Законот за државните службеници на НРМ).

IV. Се става во надлежност на обласните народни одбори образување на персонална комисија предвидена во чл. 43а од сојузниот Закон за државните службеници (чл. 77а од Законот за државните службеници на НРМ).

V. Во надлежност на обласните народни одбори се пренесува решавањето во втор степен во административната и административно-казнената постапка по сите предмети по кои што по законите на Народна Република Македонија во прв степен биле надлежни да решаваат околинските народни одбори односно народните одбори на градовите оделени од составот на околинјата, освен решавањето во втор степен по жалбите во смисла на чл. 8 став 2 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир.

VI. Сите несвршени предмети по работите поброени во овој Указ веднаш ќе се доставаат на обласните народни одбори на понатамошна постапка.

VII. Владата ќе го изврши овој Указ.

VIII. Овој Указ влегува во сила веднаш.

У. Бр. 26

Скопје, 28 ноември 1949 година.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕКРЕТАР,
Ристо Цунов, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Богоја Фотев, с. р.

248

Врз основа на член 73 точка 4 од Уставот на НРМ и член 21 став 1 од Општиот закон за народните одбори, а по предлог од Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народната Република Македонија го донесува следниот

УКАЗ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНИ УСТАНОВИ ОД ГРАДСКО
ЗНАЧЕЊЕ ЗА УСТАНОВИ ОД ОБЛАСНО ЗНАЧЕЊЕ

1. — За установи од обласно значење се одредуваат следните државни установи од градско значење и тоа:

- 1) Поликлиниката во Битола;
- 2) Противтуберкулозниот диспансер во Штип;
- 3) Противтуберкулозниот диспансер во Битола.

II. Владата на НРМ ќе го изврши овој Указ.

У. Бр. 25

Скопје, 28 ноември 1949 година.

ПРЕЗИЛИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕКРЕТАР,

Ристо Цунов, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Богоја Фотев, с. р.

240

Врз основа на член 22 став 1 а во врска со член 20 и 21 од Законот за избор на одборници за народните одбори и член 8 од Законот за Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија донесе:

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА БРОЈНИОТ СОСТАВ
НА ОБЛАСНИТЕ, ОКОЛИСКИТЕ ГРАДСКИТЕ И РЕОНСКИТЕ
НАРОДНИ ОДБОРИ

Решението за бројниот состав на обласните, околиските, градските и реонските народни одбори („Службен весник на НРМ“ Бр. 24/49) се менува во следното:

а) точка 1 од дел III се изменува и гласи:

„1) за градот Скопје 175 одборници,”

б) делот IV се изменува и гласи:

„IV. — НА РЕОНСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ:

1) за I реон на град Скопје 90 одборници,

2) за II реон на град Скопје 100 одборници,

3) за III реон на град Скопје 80 одборници

4) за IV реон на град Скопје 80 одборници.”

Р. Бр. 6

Скопје, 25 ноември 1949 година

ПРЕЗИЛИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕКРЕТАР,

Ристо Цунов, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Богоја Фотев, с. р.

250

Врз основа на член 22 став 4 од Законот за избор на одборници за народните одбори и член 8 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА БРОЈОТ НА ОДБОРНИЦИТЕ
ИШТО КЕ СЕ ИЗБИРААТ НА ПОДРАЧИЕТО НА
РЕОНИТЕ ВО СКОПЈЕ, ЗА ИЗБОРИТЕ НА НАРОДНИОТ
ОДБОР НА ГРАД СКОПЈЕ

Решението за бројот на одборниците што ќе се избираат на подрачието на реоните во Скопје за изборите на Народниот одбор на град Скопје („Службен весник на НРМ“ Бр. 24/49) се менува во следното:

а) точка 1 се изменува и гласи:

„1) во I реон 45 одборници”;

б) точките 3 и 4 се изменуваат и гласат:

„3) во III реон 40 одборници,

4) во IV реон 40 одборници.”

Р. Број 7

Скопје, 25 ноември 1949 година

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕКРЕТАР,

Ристо Цунов, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Богоја Фотев, с. р.

251

Врз основа на чл. 53 од Законот за ловот на НРМ („Службен весник на НРМ“ Бр. 10 од 21 мај 1949 год.) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОШТЕТНИОТ ЦЕНОВНИК ЗА УБИЕНА, РАНЕТА ИЛИ
ФАТЕНА ДИВИНА

I. Во постапката за прекршници односно за ловот на кнапата на штетата произвокована со прекршокот односно кривичното дело за убиената ранета или фатена дивина и за уништено гнездо и за уништени гнезда, уништени или избрани јајца од заштитената перната дивина ќе се пресметат према овој ценовник и тоа:

1) Елен	— — — — —	20.000 дин.
2) Тело еленско до една год. старост	— — — — —	15.000 дин.
3) Тело еленско до една год. старост	— — — — —	10.000 дин.
4) Конула	— — — — —	30.000 дин.
5) Сива	— — — — —	10.000 дин.
6) Сивац	— — — — —	8.000 дин.
7) Малешко срнче женско до една год. старост	— — — — —	6.000 дин.
8) Малешко срнче машко до една год. старост	— — — — —	4.000 дин.
9) Лива коза	— — — — —	10.000 дин.
10) Лива јарец	— — — — —	7.000 дин.
11) Мало женско јаре до една год. старост	— — — — —	5.000 дин.
12) Мало машко јаре до една год. старост	— — — — —	3.000 дин.
13) Мачок или мечка	— — — — —	30.000 дин.
14) Мало мена женско или машко до една год. старост	— — — — —	20.000 дин.
15) Лива свилка женска или машка	— — — — —	10.000 дин.
16) Диво свилче машко или женско до една год. старост	— — — — —	7.000 дин.
17) Зрак женски	— — — — —	1.000 дин.
18) Зрак машки	— — — — —	600 дин.
19) Коча златица, белица или видра	— — — — —	3.000 дин.
20) Ласина	— — — — —	1.000 дин.
21) Голема пропла	— — — — —	2.000 дин.
22) Мала пропла	— — — — —	1.000 дин.
23) Тетреб голем машки или женски	— — — — —	4.000 дин.
24) Тетреб мал машки или женски	— — — — —	2.000 дин.
25) Фазанка	— — — — —	1.000 дин.
26) Фазан	— — — — —	700 дин.
27) Лештарка	— — — — —	600 дин.
28) Елебица каменарка или полска	— — — — —	500 дин.
29) Див голуб, прдавец, препелица и	— — — — —	150 дин.
30) Шљвки	— — — — —	200 дин.
31) Лива патка	— — — — —	300 дин.
32) Лива гуска	— — — — —	400 дин.
33) Сите останали барски птици	— — — — —	200 дин.
34) Птици пејачки од сите сорти	— — — — —	1.000 дин.

За секое уништено јајце од перната дивина и птици пеачи се плаќа исто како и да е уништен дивечот односно птица пеачица према горниот ценовник.

За уништено гнездо на горе набројаната перната дивина без јајца се плаќа 1000.

II. Ако е убиената дивеч распадната така да не може да се утврди сполот, се плаќа највисока оштета предвидена за таа врста дивеч.

III. Ова решение влегува во сила, од објавувањето му во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 1889, 28 X 1949 год. Скопје

Министер за шумарство

В. Горгов с. р.

252

Врз основа на чл. 4, 24 и 25 од Законот за лов на Народна Република Македонија го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД
РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ, НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
Н. Р. МАКЕДОНИЈА

I. На територијата на НР Македонија одредувам за државно ловиште од републиканско значење, долу ограничена територија со површина од 10423 ха.

Името на ловиштето е „Беласица“ кое се граничи:
СЕВЕР: Од држ. граница према Бугарија на патот помеѓу Конаоене и Гобпане низ село Конаоене по патот за Дражево, Смолао, Момицево, Колешино, Габрево, Бяско до село Свидовица.

ЗАПАД: Од село Сяловица по планинската стаза поеку место зв. „Кукла“ кота 823 на гопе по истата стаза до место зв. „Јумрукаја“ испод кота 861.

ЈУГ: Од место зв. „Јумрукаја“ испод кота 861 продолжува по пешачката стаза до нејзиниот состав со реката Кепани. Одовде по јужната ивица на шум. појас преку Дејус — Геличес, го пресекнува стратегискиот пат кој води на височината на Беласица, и излегува до држ. граница према Грција до место зв. „Чарџа — Чевнетепе“, одовде по државната граница према Грција до тромејата помеѓу Грција, Бугарија и Југославија.

ИСТОК: Од местото на тромејата на Бугарија до патот помеѓу Конаоене и Габоеви.

II. Ловиштето ќе го управува и раководи Шумското узгојно стопанство „Беласица“ — Струмица.

III. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“.

Бр. 2191, 9 XII 1949 година, Скопје.

Министер,
 В. Ѓоргов с. р.

253

Воз основа на член 4, 24 и 25 од Законот за лов на Народна Република Македонија, го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА

I. На територијата на НР Македонија одредувам за државно ловиште од републиканско значење, долу ограничена територија со површина од 12.740 ха.

Името на ловиштето е „Стогово“ кое се граничи:
ИСТОК: Од кота 2084 на планината Бистова по гребенот јужно додека од изворот на река Поповска низовина по истата или до нејзиниот состав — Кичево Дебар, кота 792. Од овде узводно по Иванчишката река до нејзиниот извор а одовде по патчето за место зв. „Солдешница“ на границата меѓу Охридска и Кичевска околина.

ЈУГ: Од патчето кое е во продолжение на Иванчишката река а кое излега на алмич. граница меѓу Охридска и Кичевска околина или западно во правец на место зв. „Чука, Мипосланца, Фовка“, до тригонометар 2242. Во горните граници се граничи со држ. ловиште „Караорман“.

ЗАПАД: Од тригонометар 2242 или на северо по главниот гребен на Осогово преку кота 1926 до тригонометар 2219. Од овде преку кота 1715 по главниот сџ на место зв. „Маруша“ западно од с. Могаче преку кота 1114 се спуштаат до улиот на Мала река во Радика.

СЕВЕР: Од улиот на Мала река во Радика узводно или по истата река Гопска река. Волонина до нејзната лесна појтока Борбува. Од овде преку место зв. „Борбува“ кота 1725 по права линија на кота 1832 до кота 2084 т.е. до почетната точка.

II. Ловиштето ќе го управува и раководи Шумското узгојно стопанство „Темпо“ Кичево.

III. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 2192 9 XII 1949 година Скопје.

Министер:
 В. Ѓоргов

254

Воз основа на чл. 4, 24 и 25 од Законот за лов на НР Македонија го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОБЛАСНИОТ НАРОДЕН ОББОР — БИТОЛА

I. На територијата на Обласниот народен оббор — Битола, одредувам за државно ловиште од локално значење долу ограничена површина од 16.380 ха.

За име на ловиштето се одредува „Порече“ со следните граници:

ИСТОК: Од Ново Село јужно до кота 491 на Велика река до Брод, до улиот на река Соленица во Велика река, одавде по Соленица до нејзиниот извор. Од овде на тригонометар 1701 место зв. „Мусица“.

ЈУГ: Од тригонометар 1791 место зв. „Мусица“ поеку „Битова чепка“ кота 1780, 1779 место зв. „Кумурница“ и до кота 1592 место зв. „Блато“.

ЗАПАД: Од кота 1592 место зв. „Блато“ преку кота 1261 по главниот сџ се спушта до река Треска кота 589, продолжува до главниот сџ, меѓу селата Ореховец и Рувјани, излегува на кота 1380, 1592, место зв. „Млечен врх“ тригонометар 1874 место зв. „Коњарник“, поеку кота 1773, 1917 тригонометар 1808, продолжува до место зв. „Белезник пл.“ до слово Л. на каптата.

СЕВЕР: Од слово Л. на каптата место зв. „Белезник пл.“ се спушта до местото во Тополничка река и ниводно по ова, по река Треска те до почетната точка кај Ново Село.

II. Ловиштето ќе го управува и раководи Обласниот народен оббор — Битола преку посебна управа на ловиштето која ќе се формира на теренот.

III. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“.

Бр. 2193 2 XII 1949 година, Скопје.

Министер:
 В. Ѓоргов с. р.

255

Воз основа на чл. 4, 24 и 25 од Законот за лов на Народна Република Македонија, го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА

I. На територијата на НР Македонија одредувам за државно ловиште од републиканско значење, долу ограничена територија со површина од 17.910 ха.

Името на ловиштето е „Часлав Рангеловски“ кое се граничи:

ИСТОК: Од кота 1427 место зв. „Житни“ преку кота 1743 место зв. „Житни“ по главниот сџ и преку кота 1742 место зв. „Поборалска пута“ Радомилска камен. Планина, тригонометар 2479 по Попова бодо кота 2300, од 2300 преку Мипана пута, кота 2429 место зв. „Порта“ по патчето изнад бившиот на тригонометар 2179 на кота 1842 место зв. „Стапан“. Во овој дел од кота 2200 до кота 1842 место зв. „Стапан“. Ловиштето Кепани граничи од исток со ловиштето „Солдешница“.

ЈУГ: Од кота 1940 место зв. „Стапан“ ниводно по попоспаната преку место зв. „Шејтанка“ под село Гоо на Белица преку кота 500 низ река Белешница до нејзиниот улиот во река Треска.

ЗАПАД: Од улиот на река Белешница во река Треска преку место зв. „Амилеа“ кота 1185, 1284 место зв. „Дробипи“ по права линија источно од село Тажење се спуштаат на кота 860 на понаоинијата река Оча од кота 860 продолжува ниводно преку кота 690, 589, 500 по река Оча до нејзиниот улиот во река Треска, од овде ниводно по река Треска до кота 378.

СЕВЕР: Од кота 376 на река Треска се качува по права линија на кота 860 по сазата продолжува преку место зв. „Скопско Бодо“ кота 1407 до почетната кота 1427 место зв. „Житни“.

II. Ловиштето ќе го управува и раководи Министерството за земјоделство на НР Македонија.

III. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“.

Бр. 2194 9 XII 1949 година, Скопје.

Министер:
 В. Ѓоргов с. р.

256

Воз основа на чл. 4, 24 и 25 од Законот за лов на Народна Република Македонија го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. На територијата на НР Македонија одредувам за државно ловиште од републиканско значење, долу ограничена територија со површина од 24.910 ха.

Името на ловиштето е „Кајмакчалан“ кое се граничи:
ИСТОК: Од место зв. „Зелка“ тригонометар 1425 по вододелот преку кота 1272, 1371, 1543, место зв. „Трибор“, Перун, Балтова Чука, триг. 1807, „Железна Врата“ до караула Козјак триг. 1814.—

ЈУГ: Од караула Козјак тригонометар 1814 по државна граница помеѓу Југославија и Грција преку место зв. „Шипково“ кота 1413, јужно од село Скочивир.

ЗАПАД: Од место зв. „Шипково“ право на кота 1443 преку кота 1106 на патот Скочивир—Петовно испод уливот на река Конска.—

СЕВЕР: Од овде по патот за Бурница до кривината испод место зв. „Чукари“ над истиот пат од овде по планинската стаза преку кота 1136 право на тригонометар 1151 место зв. „Врх“ Од овде под Карацов дол, до составот од патот Змејица и Царева полјана, Од овде по истиот пат до место зв. „Царева полјана“.—

ЗАПАД: Од Царева полјана преку Уринска река на кота 391 на река Ковачица. Од овде преку Башинова чука, место зв. на кота 1268 на стратог. пат Попродечки брег, село Бешиште на кота 980, од кота 980 преку кота 1114 место зв. „Повенч Блон“, кота 1288 по патот преку место зв. „Елчи“, до над кота 875. Од овде право на кота преку кота 951 на полазната точка место зв. „Зелка“ тригонометар 1425.—

П. Ловиштето ќе го управува и раководи Шумското узгојно стопанство „Нице“ Битола.

III. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“.—

Бр. 2195 9 XII 1949 година, Скопје

Министер:
В. Ѓоргов с. р.

257

Врз основа на чл. 4, 24 и 25 од Законот за лов на Народна Република Македонија, го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ. НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. На територијата на НР Македонија одредувам за државно ловиште од републиканско значење, долу ограничената територија:

Името на ловиштето ќе биде по името на месноста „Дреново“ со површина 13.500 ха која се граничи од:

ИСТОК: Под село Бачиште по Бачишка река до нејзиниот состав со Бела вола. Од овде по права линија до кота 915 изнад с. Раштани, правејќи, еден коуг, околу истото село, излегува на Осолската река оди по неа еден км. низводно и одовде по кота 820 излегува на Голема река по кота 627.—

ЈУГ: Од кота 627 узводно по Голема река до уливот на река Студеница во Голема река.—

ЗАПАД: Од уливот на река Студеница во Голема река, по главниот срт североно од с. Лафчани излегува на кота 1719 преку тригонометар 2102, кота 2020 место зв. „Три гроба“, „Чучки тапаница“, „Сандак Таш“ до тригонометар 1983.—

СЕВЕР: Од тригонометар 1983 преку кота 1746 преку „Мечкина Дупка“ слегува во Бачишка река и по оваа низводно до над с. Белчиште, околу кое прави елен луг од јужна страна на селото и излегува на почетната точка под с. Бачиште.—

II. Ловиштето ќе се управува и раководи од Шумското узгојно стопанство „Темпо“ — Кичево.

III. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.—

Бр. 2196 9 XII 1949 год., Скопје

Министер:
В. Ѓоргов с. р.

258

Врз основа на чл. 4, 24 и 25 од Законот за лов на Народна Република Македонија, го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ. НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. На територијата на НР Македонија одредувам за државно ловиште од републиканско значење, долу ограничената територија со површина од 13.750 ха.—

Името на ловиштето е „Солунска Глава“ која се граничи:

ИСТОК: Од кота 1358 по изразитиот срт оди на кота 1872 место зв. „Десиловец“ продолжувајќи западно од ова кота се спушта по сртот во река Бабуна низводно по оваа река оди до кота 580 при уливот на „Слатински Дол“. По река Бабуна продолжуваат по жел. линија до главниот тунел над село Богомила. Од овде источно оди преку кота 711 и излегува до патчето кое води од Богомила за Мокрени.

По ова патче излегува по ридот на место зв. „Велика Чука“ се спуштаат по патчето до реката над село Мокрени и при нивниот состав го напуштаат патчето и излегуваат на кота 810 а од ова на кота 1383 место зв. „Соколец“.—

ЈУГ: Од кота 1383 место зв. „Соколец“ се спуштаат по сртот на средината измеѓу с. Гостиражни и место зв. „Ополиште“ од овде држејќи ја долната ивица на шум. појас околу с. Гостиражни, Стровија доаѓа до главниот срт до место зв. „Зелениште“.—

ЗАПАД: Од место зв. „Зелениште“ јужно од Стровија по сртот оди преку кота 1629, 1843, тригонометар 2059 место зв. „Кутров Камен“ кота 1842 место зв. „Старец“ преку тригонометар 2179 по стазата под место зв. „Белина“ преку место зв. „Попта“ кота 2429, место зв. Марина Рупа“ на кота 2300 место зв. „Попово Брдо“.—

СЕВЕР: Од кота 2300 место зв. „Попово Брдо“ преку место зв. „Солунско Поле“ на тригонометар 2540 „Солунска Глава“ продолжува по стазата према место зв. „Гонбе Бегово“ кота 2120 а од овде по страната на ридот, се спушта преку кота 1358 те на почетната точка.—

II. Ловиштето ќе го управува и раководи Министерството за шумарство на НР Македонија.—

III. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“.—

Бр. 2197 9 XII 1949 год., Скопје

Министер:
В. Ѓоргов с. р.

259

Врз основа на чл. 4, 24 и 25 од Законот за лов на Народна Република Македонија го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ. НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. На територијата на НР Македонија одредувам за државно ловиште од републиканско значење, долу ограничената територија со површина од 40.140 ха.

Името на ловиштето е „Кожух“ кое се граничи:
ИСТОК: Од државна граница помеѓу ФНРЈ и Грција место зв. „Белези“ по границата со ловиштето Висока Чука а преку кота 2068, 1848 место зв. „Алчак, Урса“ тригонометар 1727, кота 1330, 1213, 1097, 963 до 709.

СЕВЕР: I Од кота 709 низводно по река испод Змијарица на кота 270 при составот на реката со Копришка река и Апамиски Дол, продолжува западно до составот на пешачките патишта до над место зв. „Лешово“.

ЗАПАД: I Од составот на пешачките стази изнад место зв. „Лешово“ по стазата преку кота 474, тригонометар 834 кота 892, 781 одовде низводно по река Бочевник до нејзиниот улив во Дошница. Одовде узводно по реката излегува на кота 904 и место зв. „Вишани“ изнад Бела вола до место за „Голема Ката“ 1262 тригонометар 1257 а одовде по стазата на место зв. „Плвстец“ слегува до составот на реките Дибовица и Којкованка река.

СЕВЕР: II Од составот на реките Којкованка и Дибовица преку кота 1152, 1103, тригонометар 1101 одовде по стазата до Бошева река, од Бошева река узводно преку кота 604, со еден заокрет истото од с. Конопиште на кота 664, од кота 664 по стратескиот пат до место зв. „Лисец“. Од место зв. „Лисец“ прави заокрет јужно од Мрежичко по реката до Дафков камен, одовде узводно по реката до составот на реките од место зв. „Сеглотко“. Од место зв. „Сеглотко“ по патчето преку место зв. „Патна Траша“ на кота 1243 место зв. „Куна“ преку кота 1569 до вододелот кон Рожден Витолиште место зв. 26 „Гуров Камен“.

ЗАПАД: Од "Гуров Камен", по административната граница меѓу Прилеп и Кавадарци, преку кота 1543, Трибор, Перун, кота 1704 триг. 1807, до караула „Козјак триг. 1814.

ЈУГ: Од караула Козјак триг. 1814 оди по држ. граница помеѓу држ. ФНРЈ и Грчка до полазната точка место зв. „Белези“.

II. Ловиштето ќе го управува и раководи Шумско узгојно стопанство „Кожух“ Демир Капија“.

III. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“.

Бр. 2198

9 XII 1949 година
СкопјеМинистер
В. Горгов с. р.

260

Врз основа на чл 4, 24 и 25 од Законот на Народна Република Македонија г одонесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ. НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР. МАКЕДОНИЈА

I. На територијата на НР Македонија одредувам за државно ловиште, од републиканско значење, долу ограничената територија со површина од 25.606 ха.

Името на ловиштето е „Джами Тепе“ кое се граничи:

ЗАПАД: Од место зв. „Грамадец“ триг. 1421 по ситот на кота 1371. Одовде на устието на реката Железен Десер по оваа река до составот на Нивичанската река. Низ волно до левата притока под место зв. „Кацатоло“.

ЈУГ: Узводно по левата притока на Струмичката река триг. 731 место зв. „Коца-Коран“ одовде по гребенот се спуштат по кривината на Нивичанската река, од овде узводно по Нивичанската река, преку кота 678 узводно преку кота 1026 на место зв. „Кукавица“ триг. 1228, од триг. 1228 на патот Суви Лаки Струмица по истиот кон Струмица до кота 580 од овде преку кота 811, 814, 829, 907 до кота 1436.

ИСТОК: Од кота 1136 права линија на кота 1489 место зв. „Каоматлија“ од овде на изворот на реката Буков крак низводно по наја до нејзиното вливање во Пиринска река.

СЕВЕР: Од улиот на реката Буков Крак, во Пиринска река, узводно до најгорната лева притока под кота 1205, одовде по патот за место зв. „Поленица“ до пресекот на патчето кое оди по Поленичка река, од овде право на патот од Берово за Суви Лаки место зв. „Мудовец“ триг. 1350 место зв. „Петлен“ триг. 1356 под место зв. „Каменца“ преку кота 1255 по патот кој води до реката Широки Дол, а оловде по југо-источната граница од држ. ловиште „Пљачковица“, триг. 1421 место зв. „Грамад“ како почетна точка.

II. Ловиштето ќе го управува и раководи Шумско узгојно стопанство „Малешево“ — Берово.

III. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“.

Бр. 2199

9.XII 1949 година
СкопјеМинистер
В. Горгов, с. р.

261

Врз основа на чл. 4,24 и 25 од Законот за лов на Народна Република Македонија го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКОТО ЗНАЧЕНИЕ. НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. На територијата на Народна Република Македонија одредувам за државно ловиште од републиканско значење, долу ограничената територија со површина од 11.730 ха.

Името на ловиштето е „Караорман“ кое се граничи:

ИСТОК: Од место зв. „Пресек“ на административната граница меѓу Кичевската и Охридска околија по држ. пат кон Охрид преку кота 941, 850 и низводно по реката Сатеска до Ново село кота 772.

ЈУГ: Од кота 772 по реката Кучун на кота 1600.

ЗАПАД: Од кота 1600 по главен гребен на „Караорман“ преку кота 1765, триг. 2076 кота 2121 до триг. 2242, од-

носно до тромеѓата меѓу Охридска, Струшка и Дебарска околија.

СЕВЕР: Од триг. 2242 по административната граница меѓу Охридска и Дебарска околија, до тром. помеѓу двете први и Кичевска околија од овде по админ. граница меѓу Кичево и Охрид место зв. „Фурка“ „Мирославица“, Чука, Смердешница, кота 1288 место зв. „Пресек“ на админ. граница меѓу Охрид и Кичево.

II. Ловиштето ќе го управува и раководи Министерството за шумарство на НР Македонија.

III. Ова решение влегува со сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна република Македонија“.

Бр. 2200

9 XII 1949 година
Скопје

Министер

В. Горгов, с. р.

262

Врз основа на чл. 4,24 и 25 од Законот за лов на Народна Република Македонија го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА

I. На територијата на НР Македонија одредувам за државно ловиште од републиканско значење, долу ограничената територија со површина од 22.123 ха.

Името на ловиштето е „Висока Чука“ кое се граничи:

ИСТОК: Од државната граница помеѓу ФНРЈ и Грција над кота 877 а над место Агридиче по стратегическиот пат кон село Коњско преку кота 694, од овде е пресекна Коњската река и по незината лева притока Речика узводно оди до изворот на нејзината лева притока. Од овде преку кота 955, 746 се спуштат по долчето до серменскиот пат за Коњско. Од овде по истиот пат го заобиколува село Серменин од запад и излегува на Јужната кривина на некогашната теснолинејка, по теснолинејката оди до Шинибил Трло, а од овде влегува во Брњевска река и узводно до нејзиниот завој кој го прави од северо запад кон југоисток преку место зв. „Венковци“ кота 628.551 се спушта по десната притока на Стара река, по Стара река низводно до незината лева притока до место зв. „Прибилски рид“ узводно на кота 457 од овде се спуштат право на река Катница оди узводно по неа до место зв. „Пилево“ Говедарник преку кота 608 по ситот се спушта на река Вардар 200 м. западно од кота 75.

СЕВЕР: Узводно по Вардар 200 м. северно од кота 75 оди до големиот завој на Вардар кота 79.

ИСТОК: II Од кота 79 на Вардар оди узводно по Водесирска река до незиниот состав со река; утвита од овде по главниот срт преку кота 530 излегува на кота 1032.

СЕВЕР: II Од кота 1032 по вододелниот срт преку кота 1029, 953 по патчето до кота 1109.

ЗАПАД: Од кота 1309 преку место зв. „Минонна“ по патчето кое води на кота 814 источно од село Кошака се спуштат во безимената река над кота 210 по која низводно до незиното вливање во Вардар под кота 201, од кота 201 низводно по Вардар до улиот на десната притока на Вардар река Јаворика, узводно по оваа река право на кота 662 од ова по вододелниот срт оди на 700 м. продолжаваа на кота 940 преку кота 963, 1097 оди по патчето кое води кон кота 1213 прави еден завој по главниот срт и излегува на кота 1230 место зв. „Фидорлик“ до триг. 1727 место зв. „Флора“. Од место зв. „Флора“ преку Урса, Алчак, кота 1848, 2068 и излегува на државната граница со Грција при место зв. „Белези“.

ЈУГ: Од место зв. „Белези“ на држ. граница према Грција, по држ. граница до почетната точка.

II. Ловиштето ќе го управува и раководи Шумско узгојно стопанство „Кожух“ Демир Капија.

III. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“.

Бр. 2201

9 XII 1949 година
Скопје

МИНИСТЕР

В. Горгов, с. р.

263

Врз основа на чл. 4, 24 и 25 од Законот за лов на Народна Република Македонија го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА

1. На територијата на НР Македонија одредувам за државно ловиште од републиканско значење, долу ограниченијата територија со површина од 10.580 ха.

Името на ловиштето е "Пелистер" кое се граничи:

ИСТОК: Од триг. 2330 на држ. граница помеѓу ФНРЈ и Грција по гребенот преку кота 2196, 2050 и место зв. "Баба" триг. 2351 место зв. "Муза" кота 2193 до кота 2421. Од кота 2421 продолжува по овој гребен и одовде се граничи со нац. парк. "Пелистер" продолжува преку кота 2415 на Висока Чука, кота 2182 на Мала Чука, кота 2015, место зв. "Кодра" до триг. 2010 место зв. "Вртешка" до триг. 2010 ловиштето граничи со национал. парк "Пелистер" од исток.

СЕВЕР: Од триг. 2010 место зв. "Вртешка" преку Маркова Кула, кота 1422 по гребенот се спушта по средината на шум. стаза помеѓу место зв. "Тумби" и "Дива кобила". До оваа точка ловиштето се граничи со нац. парк Перистер од север.

ЗАПАД: Од средината на патот помеѓу "Тумба" и "Дива Кобила" по тој правец продолжува на приближно паралелно со држ. пат за Асамати, а изнад селото Подмочани, Грнчари, Рајци, Курбино, кота 1220 изнад Сливница кота 1323 по долната ивица на шумата до составот на левата и десната притока на река Тара испод кота 1400 од овој состав на реките по пешачката стаза изнад село Хрвати према село Штрбово, по долната ивица изнад с. Штрбово излегува на стаза која води за Љубојно. Од овде по стазата на гребенот на кота 1597 преку место зв. "Ардон" по долната ивица на шумата над манастирот св. Архангел, се спуштаат по Војчинската река, од овде проваѓа источно од манастирот св. Петка источно и над манастирот оди узводно по Волтанска река до нејзиниот извор на средината помеѓу триг. 2130 место зв. "Пуце" и место зв. "Балта" излегуваат на држ. граница помеѓу ФНРЈ и Грција.

ЈУГ: Од средината на место зв. "Пуци" и "Болтен" оди по држ. граница преку кота 2130 на триг. 2330 т. е. на почетната точка.

II. Ловиштето ќе го управува и раководи Шумското стопанство "Нице" — Битола.

III. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на НР Македонија".

Бр. 2202, 9-ХП-1949 година, Скопје.

Министер,
(В. Ѓоргов)

264

Врз основа на чл. 4, 24 и 25 од Законот за лов на Народна Република Македонија го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОБЛАСНИОТ НАРОДЕН ОДБОР — ШТИП

1. На територијата на Обласниот народен одбор — Штип одредувам за државно ловиште од локално значење, долу ограниченијата територија со површина од 40440 ха.

Името на ловиштето е "Плжковица" кое се граничи:

ЈУГ: Од кота 740 по река Туртел узводно два и пол км. до составот на десната притока од истата река, од тука косо по страната на кота 1271, од тука на кота 1110 с. Вртешка, на кота 840, по река Курудере, до составот со Косбунарската река, одовде на кота 1020, од кота 1020 над Алилбаси го пресечува главниот срг се качува по патчето на горе, до шуплината на гребенот, од тука на кота 658 на Ореовачката река. Одовде на место зв. "Изведени" тригонометар 1332, од тригонометар 1332 на тригонометар 1025 место зв. "Келаузе" од тригонометар 1025 по права линија на

кота 694 по сротот на место зв. "Оскране" на река Качикајаси, Одовде узводно по река Качикајаси на кота 658 на нејзината лева притока, узводно на кота 742 под местото зв. "Караманчаир" на тригонометар 1421 а одовде по сротот на "Стари Гавран" до река Широки Дол.

ИСТОК: По река Широки Дол узводно на тригонометар 1338 место зв. "Громадна" од тригонометар 1338 по река Малугерица, Малешка до село Лаки.

ЗАПАД: Од долната ивица на шум. појас, над село Неранци поставата на кота 857 преку место зв. "Честита родина" кота 1181, 1010 до почетната кота т. е. 740 на река Туртел.

СЕВЕР: Од село Лаки до Малешката Река низводно до левата пресека кај место зв. "Рамно Брдо" кота 891 по оваа пресека узводно до пресекот со патот од Блатец. По овој пат за Блатец преку место зв. "Сиринка" на кота 509 одовде по долната ивица од шум. појас а над селата Зрновци, Мородвије, Видовитиште и Теренци.

II. Ловиштето ќе го управува и раководи Обласниот народен одбор — Штип.

III. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на НР Македонија".

Бр. 2203, 9-ХП-1949 година, Скопје.

Министер,
(В. Ѓоргов)

265

На основание чл. 24 т. 2 од Законот за избор на одборници на народните одбори, земајќи го предвид предлогот на Обласниот одбор на Битолска област Бр. 2202 од 15 XI 1949 година, Изборната комисија на НР Македонија го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОМЕНА НА ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ВО СОСТАВ НА ОБЛАСНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА БИТОЛСКА ОБЛАСТ

Се разрешават од должноста:

1) Како член на Обласната изборна комисија за Битолска област Владо Сотировски;

2) Како член на Обласната изборна комисија за Битолска област Суљо Муратовски;

3) Како заменик член на Обласната изборна комисија за Битолска област Тоде Наумовски;

4) Како заменик член на Обласната изборна комисија за Битолска област Димко Поп Димитров и

5) Како заменик член на Обласната изборна комисија за Битолска област Вера Оровчанец.

На нивните места се поставуваат:

1) За член на Обласната изборна комисија за Битолска област Ефто Манговски, службеник при Поверенството на внатрешните работи при Обласниот народен одбор во Битола;

2) За член на Обласната изборна комисија за Битолска област Љубе Стојановски, пом. правен референт при истиот одбор;

3) За заменик член на Обласната изборна комисија за Битолска област Захарија Господинов, просветни инструктор при Поверенството за просвета при Обласниот народен одбор во Битола;

4) За заменик член на Обласната изборна комисија за Битолска област Илија Илиевски, начелник на Поверенството за локална индустрија и занаетчиство при Обласниот народен одбор во Битола; и

5) За заменик член на Обласната изборна комисија за Битолска област Цане Котески, службеник во Персоналната управа при Обласниот народен одбор во Битола.

Бр. 246/49 — Скопје, 23 ноември 1949 год.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

ЗА СЕКРЕТАР
Осман Мифтари, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Панта Марина, с. р.

266

Врз основа чл. 24 од Законот за избор на одборници за народните одбори, Изборната комисија на НР Македонија, врз основа предлогот на Обласниот одбор за Скопска област, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОМЕНА НА ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИНИ ВО СОСТАВОТ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА ЗА СКОПСКА ОБЛАСТ

Се назначуваат од долиноста:

1) како секретар на Изборната комисија за Скопска област Светозар Пепошки;

2) како член на Изборната комисија за Скопска област Милаим Реџеџи;

3) како член на Изборната комисија за Скопска област Панае Паогошки и

4) како заменик член на Изборната комисија за Скопска област Павле Спировски.

На нивното место се поставуваат:

1) за секретар на Изборната комисија за Скопска област Александар Јовановски, начелник на организационо-инструкторско одделение при Обласниот народен одбор;

2) за член на Изборната комисија за Скопска област Павле Спировски, пом. секретар на Обласниот народен одбор;

3) за член на изборната комисија за Скопска област Милан Марковски, инструктор при Обласниот народен одбор и

4) за заменик член на Изборната комисија за Скопска област Гоко Георгиев, персонален референт при Обласниот народен одбор.

Р. бр. 260

Скопје, 5 декември 1949 год.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

СЕКРЕТАР,

Перо Коробар, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Панта Марина, с. р.

267

Повепенството за внатрешни работи на Градскиот народен одбор на град Скопје, како надлежно за решавање по пријавата на Културно-уметничкото друштво „11 октомври“ на основанието чл. 1 точ. 6 од Законот за измени и дополнувања на Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, доведени до крај се условите предвидени во чл. 14.15 и 16 од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови исполнети, го донесува следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ РАБОТАТА И ПОСТОЕЊЕТО НА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОТО ДРУШТВО „11 ОКТОВРИ“ СО СЕДИШТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ

Се одобрува работата и постоењето на Културно-уметничкото друштво „11 октомври“ со седиштето во град Скопје со право на дејност на подрачјето од гр. Скопје.

Оригиналот од решението да се постави на Веса Петрова Мишевска, настанета на ул. „236“ бр. 39 како на ред потписник на пријавата. Исто така да биде јавно објавено во „Службен весник на НРМ“ за сметка на самото друштво.

Поенос од решението ќе се постави и на Министерството за внатрешни работи на НР Македонија за сведение. Така по таа. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е наплата и поништена на оригиналот од решението.

Решено во Повепенството за внатрешни работи на Градскиот народен одбор — Скопје под бр. 13775/49 год.

268

Врз основа на точ. 8 од Забелешката кон Т. бр. 702 и точ. 9 од Забелешката кон Т. бр. 704 од Привремената тарифа за данокот на промет на производи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 75/49 а во согласност со Министерот на државните набавки на НРМ пропишувам

НАРЕДБА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОЛИЧЕСТВО НА РАКИЈА И ВИНО КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОТРОШИ ВО ДОМАКИНСТВОТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

1) На производителите на ракија и вино произведени од сировини од сопствена земја или од земја земена под кирија им се одобрува за трошење во домаќинството без плаќање на данок на промет на производи по Т. бр. 702 и 704 од Привремената тарифа за данокот на промет на производи следното количество:

РАКИЈА ЗА СЕКОЈ ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВОТО НАД 18 ГОДИНИ И ТОА:

а) на подрачјето на народните одбори на околините: Титов-Велешка, Беровска, Гевгелиска, Кавадарска и Царево Селска по 20 хектолитарски степени;

б — на подрачјето на народните одбори на градовите: Скопје, Тетово, Титов Велес и Охрид и на подрачјето на народните одбори на околините: Криво-Паланечка, Кумановска, Скопска, Тетовска, Битолска, Охридска, Ресенска, Кочанска, Радовишка и Струмичка по 18 хектолитарски степени; и

в — на подрачјето на народните одбори на градовите: Куманово, Битола, Прилеп, Штип и Стовмица и на подрачјето на народните одбори на околините: Гостиварска, Горче Петровска, Беровска, Дебарска, Кичевска, Крушевска, Прилепска, Демирхисанска, Струшка, Кратовска, Светиниколска и Штипска по 15 хектолитарски степени.

ВИНО НА СЕКОЈ ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВОТО НАД 15 ГОДИНИ И ТОА:

а — на подрачјето на народните одбори на околините: Титов Велешка, Гевгелиска и Кавадарска по 150 литра;

б — на подрачјето на народните одбори на градовите: Скопје, Титов Велес, Тетово и Охрид и на подрачјето на народните одбори на околините: Кумановска, Скопска, Тетовска, Битолска, Охридска, Ресенска, Кочанска, Радовишка, Струмичка по 120 литри; и

в — на подрачјето на народните одбори на градовите: Куманово, Битола, Прилеп, Штип и Стовмина и на подрачјето на народните одбори на околините: Гостиварска, Горче Петровска, Криво Паланечка, Бродска, Дебарска, Кичевска, Крушевска, Прилепска, Демирхисанска, Струшка, Кичевска, Кратовска, Свети Николска, Царево Селска и Штипска по 100 литри.

2) Прописите од оваа Наредба ќе се применуваат на количините ракија која е веќе произведена и количини кои ќе се произведат до 31 јануари 1950 год. од сировина од бербата 1949 година; и тоа за време од 1 февруари 1950 година до 31 јануари 1951 година, и за вино кое ќе се произведе од сировини од бербата во 1949 година и тоа за времето од 20 ноември 1949 година до 19 ноември 1950 година.

3) Оваа Наредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12635, 11 ноември 1949 год. Скопје.

Согласен: Министер на финансите на НРМ
Министер на државните набавки, Д. Цамбаз, с. р.
П. Менков, с. р.

269

Врз основа на точ. 5 и 7 од Наредбата за собирање на уемот на житарици од мелниците, колпачите и колпачите и за собирање на манипулативните вишкови на житарици од мелниците во економската 1949/50 година „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 63/49 год. донесувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ НА УЕМОТ ОД МЕЛНИЦИТЕ И ВОДЕНИЦИТЕ И ЗА ВОЛЕЊЕ НА КНИГИТЕ И ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СОБИРАЊЕ НА УЕМОТ

I.
Сопствениците односно наемателите на мелниците и водениците ќе наплатуваат за млевење на житарици уемот во натура према решението за цените на услугите во мелниците на територијата на НР Македонија во економската 1948/49 година на Министерството на државните набавки на НРМ бр. 5594 од 20 IX 1949 г.

II.

Државните и војните установи, службите на работничкото снабдување, работничко службеничките потрошачки задруги и потпопачи кои што своите следовања ги примаат во зрно уемот ќе го плаќаат во пари.

Пиватните производители, задругарите и задругите кога мелат часно мливо и поекрупна и во свои односно во задругни мелници и воденици, должни се уемот во натура предвиден во точ. 2 од Решението за цените на услуги во мелниците и водениците на територијата на НРМ во економската 1948/49 година „Службен весник на НРМ“ бр. 21 од 1949 година да го плаќаат односно да го собираат и да го предаваат на овластените претпријатија за откуп на житарици согласно став I на точ. III од ова напатствие.

III.

Сопствениците односно наемателите на мелниците или водениците, кои мелат на уемот се должни да сиот собран уемот го предадат на овластените претпријатија за откуп на житарици по одредените цени без право на бонови за купување на индустријска стока.

Сопствениците односно наемателите на мелници и воденици кои мелат на уемот, имаат право, а врз основа на предходно решение на Извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор од собраниот уемот да задржат за исхрана на секој член од домаќинството за годината, по 250 кгр. бели житарици или по 300 кгр. царевка, од-

носно во одговарајуќи сразмер према уобичајниот начин за исхрана со бели житарици и царевка, до колку како производители немаат свои житарици оставени им за исхрана и семе.

IV.

Количеството на уем од мелниците или водениците, кои се сопствениците односно наемателите должни да го предадат на откупното претпријатие, се утврдува врз основа на книгата за собирање на уемот.

V.

Книгата за собирање на уемот се должни да ја водат сите сопственици односно наематели на мелниците или водениците, кои знаат уем во натура.

Книгата за собирање на уемот содржи следните податоци: редни број, дата на приемот на мливото, име и презиме на помешарот, место од каде е, колку и какво жито е мелено колку е земено на име уемот, наплатено разлика во пари, мелено за пари на непроизводители, данок на промет на произведенија, дата на издавање на мливото и забелешка.

Покрај оваа книга сопствениците односно наемателите на водениците или мелниците ќе водат друга книга во дупликат со истите податоци. Оригиналниот одрезок се дава, на помешарот како потврда да е предал уемот на мелницата или воденицата а податоците на дупликатот (копието) служат за обрачун на мелницата или воденицата со откупните претпријатија и за контрола дали е правилно собран уемот.

Книгите треба да бидат нумерисани и заверени од надлежниот орган и да се водат читко без прецртавање и цепање на листите.

VI.

Сопствениците односно наемателите на водениците — поточарки можат да се ослободат од должноста да водат книга за собирање на уемот и да се задолжат уемот да го предаваат паушално. Кои сопственици односно наематели на воденици поточарки ќе се ослободат од должноста да водат книга за собирање на уемот и да се задолжат уемот да го предаваат паушално на откупното претпријатие ќе го одреди извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор водејќи при тоа сметка за бројот на камените, вкупното годишно мливо и количеството потребно за исхрана на членовите од домаќинството на сопственикот односно наемателот на воденицата поточарка.

VII.

Сопствениците односно наемателите на мелниците или водениците се должни да го предадат собраниот уем секој десет дена на откупното претпријатие.

VIII.

Извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор е должен да води контрола над правилното водење на книгите за собирање на уемот, правилното собирање и благовремено предавање на уемот на откупното претпријатие, како и да се грижи за извршување на планот за собирање на уемот.

Исто така и откупното претпријатие е должно да се грижи за собирање на уемот, за благовременото предавање од страна на мелниците или водениците и во опште за извршување на планот за собирање на уемот.

IX.

Откупните претпријатија и нивните органи како и извршниот одбор на околинскиот (градскиот) народен одбор се должни да водат евиденција за количеството на уемот што имат да го предадат поедини мелници и воденици и за количеството на собраниот уем од поедини мелници и воденици према подрачјето на секој околински (градски) народен одбор.

Оваја евиденција треба покрај останалото да содржи: име на мелницата или воденицата, местото, означување дали се предава уемот по книгата за собирање на уемот или паушално, колку има да предаде паушално уем по видовите на житарици вкупно за економската 1949/50 година и пооделно по месеци и колку е и кога предаден уемот по видовите на житарици. Оваја евиденција ќе се води по картоните на производителот како и за останалите видови на откуп. Врз основа на овакава евиденција ќе се врши почнувајќи од 1. VIII. 1949 година извештајна служба поема начинот како ќе биде прописан во напатствието на Министерството на државните набавки Управа за млинарство. Покрај тоа извршниот одбор на околинскиот (градскиот) народен одбор ќе поднесува на Управата за млинарство при Министерството на државни набавки 10-дневни извештаи за собраниот уем од мелниците или водениците.

Врз основа на извештајната служба ќе се води евиденција за собраниот уем од мелниците или водениците за поделните подрачја на околинските (градските) народни одбори од Поверенствата на државните набавки на обласните народни одбори и Управата за млинарство при Министерството

на државните набавки и ќе се превзема потребните мерки за извршување на планот за собирање на уемот од мелниците или водениците. Оваја евиденција треба да покажува планот и собраниот уем од мелниците или водениците на секој 10-дена.

X.

Ова напатствие влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 6902 од 27. X. 1949 година, Скопје.

МИНИСТЕР НА ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ
НА НРМ

П. Менков, с. р.

СОДРЖИНА:

Рег. бр.	Страна
247. Указ за одредување на работите од законите на Народна Република Македонија што се пренесуваат во надлежност на облас. народ. одбори	203
248. Указ за одредување државни установи од градско значење за установи од обласно значење	204
249. Решение за изменење на Решението за бројниот состав на обласните, околинските, градските и реонските народни одбори	204
250. Решение за изменење на Решението за бројот на одборниците што ќе се избираат на подрачјето на реоните во Скопје за изборите на Народниот одбор на град Скопје	204
251. Решение за оштетниот ценовник за убиена, ранета или фатена дивина	204
252. Решение за одредување државно ловиште од републиканско значење на територијата на Народна Република Македонија	205
253. Решение за одредување државно ловиште од републиканско значење на територијата на Народна Република Македонија	205
254. Решение за одредување ловиште од локално значење на територијата на обласниот народен одбор Битола	205
255. Решение за одредување државно ловиште од републиканско значење, на територијата на Народна Република Македонија	205
256. Решение за одредување државно ловиште од републиканско значење на територијата на Народна Република Македонија	206
257. Решение за одредување државно ловиште од републиканско значење на територијата на Народна Република Македонија	206
258. Решение за одредување државно ловиште од републиканско значење на територијата на Народна Република Македонија	206
259. Решение за одредување државно ловиште од републиканско значење на територијата на Народна Република Македонија	206
260. Решение за одредување државно ловиште од републиканско значење на територијата на Народна Република Македонија	207
261. Решение за одредување државно ловиште од републиканско значење на територијата на Народна Република Македонија	207
262. Решение за одредување државно ловиште од републиканско значење на територијата на Народна Република Македонија	207
263. Решение за одредување државно ловиште од републиканско значење на територијата на Народна Република Македонија	208
264. Решение за одредување државно ловиште од локално значење на територијата на Обласниот народен одбор — Штип	208
265. Решение за промена на членови и заменици во составот на Обласната изборна комисија за Битолска област	208
266. Решение за промена на членови и заменици во составот на Изборната комисија за Скопска област	209
267. Решение за одобрување работат ан постоењето на Културно-уметничко друштво "11 октомври" со седиште во гр. Скопје	209
268. Наредба за одобрување на количество на ракија и вино кое може да се потроши во домаќинствата на производителите без плаќање на данок на помет на производи	209
269. Напатствие за начинот на собирање на уемот од мелниците и водениците и за водење на книгите и евиденцијата за собирање на уемот	209